

# ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ



СЕ КЕ БИДЕ ВО РЕД.



**triglav**

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД



## ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ

Привлечноста во патувањата лежи во потребата од запознавање нови култури, средба со неверојатни архитектури, уживање во уметност и желбата за повторно наминување. Сигурноста при патувањето е од особено значење, имајќи на ум дека географската одредница не суди за Вашата безбедност, туку патничкото осигурување кое е секогаш со Вас во случај да Ви е неопходно.

Сигурноста на нашите клиенти е од примарно значење кај нас во Триглав Осигурување, затоа нашите експерти ќе Ве информираат за сите видови покритија и се постојано тука за Вас за дополнителни совети, прашања и недоумици, со кои би можеле да се сретнете. Истовремено, ќе бидете известени и за сите постоечки поволности и услови.

Преку патничкото осигурување, Триглав Осигурување се грижи за Вас во случај на потреба од лекарска помош преку Асистенција Алмеда.

## АСИСТЕНЦИЈА АЛМЕДА

Доколку имате потреба од лекарска помош при патување во странство, во секое време обратете се на Almeda Assistance, Минхен, Германија, на телефонскиот број (+49)89 41 86 44 31, која Ви обезбедува 24-часовна асистенција на три светски јазика: англиски, германски и француски.

Можете да направите повраток на направени трошоци за лекување и патување. Во случај да не ја искористите, или не сте во можност да ја искористите асистенцијата, а трошоците за лекување и други услуги во висина до 300 евра ги платите сами, можете да сметате на нивниот повраток и тоа во најблиската експозитура на Триглав Осигурување. Единствено што треба да сторите е да ги доставите пријавата, бројот на осигурителната полиса, оригиналните сметки од трошоците за лекување и други услуги, како и целосната здравствена документација. На овој начин ќе го добиете Вашиот повраток на средства.

## ВИДОВИ НА ПОКРИТИЈА

- трошоци за лекување од ненадејна болест и незгода до 30.000,00€,
- трошоци при посета на осигуреник до 7 дена: дневен надомест до 60€,
- трошоци за лекување кај физиотерапевт до 250€,
- трошоци за итна стоматолошка интервенција до 225€,
- трошоци за транспорт на осигуреникот во матичната земја,
- трошоци за лични пораки и информации,
- доцнење на багаж повеќе од 10 часа и друго.

## ДОПОЛНИТЕЛНИ ОСИГУРУВАЊА

### МОТОРНИ ВОЗИЛА

Возете безбедно и чувствувајте се сигурни со нашите полиси:

- автомобилска одговорност,
- зелена карта,
- 100% каско осигурување за Вашиот автомобил.





## ОСИГУРУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВА

Со мала инвестиција обезбедувате заштита и сигурност на Вашиот вреден имот, сопствен стан или семејна куќа:

- Ви нудиме можност за осигурување на работите кои се дел од Вашето домаќинство, осигурување од Вашата одговорност кон трети лица и трошоци за нужно сместување,
- можност за осигурување на Вашата викенд куќа.

## ОСИГУРУВАЊЕ НА ТРАНСПОРТ

- “ALL RISKS“ покритие за Вашите пратки (роба и опрема),
- полиса за одговорност на превозници (ЦМР).

## ОСИГУРУВАЊЕ НА ВАШИОТ БИЗНИС

Обезбедете потполна заштита од секојдневните и реални ризици, кои можат да ја загрозат Вашата инвестиција. Со нас можете да ги заштитите Вашите градежни објекти, машините, опремата, залихите, паричните средства, комерцијалните возила, како и Вашите вработени од последиците од несреќен случај (незгода).

## ИСПЛАТА НА ШТЕТИ

Триглав Осигурување обезбедува исплата на штети, веднаш по комплетирање на потребната документација.

## ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ

Триглав Осигурување АД од 2007 година е членка на Групацијата Триглав, една од водечките осигурително-финансиски групации во Југоисточна Европа. Присутна на осум пазари во регионот, групацијата Триглав е препознатлива кај своите клиенти, по своето знаење, искуство и доверба.

Групацијата Триглав се залага за градење сигурна иднина, а нејзините вредности, како професионалност, сигурност, корпоративна социјална одговорност служат само како потврда на внимателно одбраните принципи на работење. Безбедноста и сигурноста на нашите комитенти е нашиот извор за мотивација и инспирација, кои низ годините придонесоа за пораст и стабилност на Триглав Осигурување.

Имајќи го клиентот во нашиот фокус и работејќи во прилог на нашата мисија за градење безбедна иднина, постојано ја развиваме нашата експертиза во креирањето производи, која директно комуницира со потребите на клиентите и успева да им помогне во осознавање и разбирање на можните ризици, сè со цел да им помогне на клиентите да инвестираат во сопствената иднина и претставува најдоброто решение кое се нуди на пазарот.